

**Изјавата на грчката амбасадорка во Скопје, Теодора Гросоманиду, дека од нас зависи како ќе го промовираме и ќе го презентираме нашето национално наследство, не значи дека Грците омекнале во нивните ставови за македонското прашање. Дека е така потврдуваат и изјавите на други грчки дипломати, кои побрзаа да ја "коригираат" изјавата на амбасадорката, велејќи како таа не значи оти Грција признава дека Александар Македонски е дел од македонската историја, туку дека Скопје има право да прави што сака, а дали Атина ќе го прифати тоа или ќе протестира е друго прашање.**

нас самите зависи каква стратегија ќе поведеме за да ја извојуваме битката за името или, како што ни порача и грчката амбасадорка во Скопје, Теодора Гросоманиду, од нас зависи како ќе го промовираме и ќе го презентираме нашето национално наследство. Сепак, ваквата изјава, во која немаше критика за поте-

тираме Грците или, пак, на антимакедонските песни кои ги пееја грчки војници. На македонската Влада ѝ требаше подолго време за да испрати протестна нота до Атина, која подоцна беше отфрлена со пораката: "Македонија да не се занимава со безначајни работи".

Да се потсетиме и на грчките реак-



**ДАЛИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО ЌЕ СЕ ПРЕТВОРАТ ВО ПОДДРШКА ЗА НАТО**

# НÈ ФИРОМИРААТ, МАКЕДОНИЗИРА



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

**И**нертноста на македонскиот државен врв во текот на изминативе 16 години независност да поведе поагресивна политика кон нашиот јужен сосед, е основна причина поради која денес сè уште се соочуваме со притисоци и со условувања. За разлика од нас Македонците, кои постојано меѓусебно се обвинуваме кој е виновен за тоа што Грција сè уште нè ословува со референцата ПЈРМ, Грците се единствени во намерата да докажат дека само тие имаат право на името Македонија. Последниците од тоа што денес ни се случува се резултат на чекорите кои ги правевме уште во деведесеттите години на минатиот век. Дали можеби основата на проблемот треба да се бара во 1993 година, кога потклекнавме на нивниот притисок и се согласивме во ООН да бидеме примени под референцата ФИРОМ. Дали уште тогаш наследнавме на тоа дека оваа референца ќе има само привремен карактер? Се покажа дека сме се излажале во очекувањата, бидејќи тоа наше фиромирање како вечно да трае. Постојано тапкаме во место, а преговорите за името никако да тргнат од мртва точка. Сепак, од

гот на македонската Влада за изградба на споменик на Александар Македонски во Скопје и за поставувањето на скулптурите пред зградата на "Илинденска" бб, не значи дека Грците омекнале во нивните ставови за македонското прашање. Веројатно, позадината на ваквата изјава се крие во изненаденоста на грчката амбасадорка во Скопје, од појавувањето на македонскиот премиер на прославата, која таа ја организираше по повод националниот ден на Грција. Дека е така потврдуваат и изјавите на други грчки дипломати, кои побрзаа да ја "коригираат" нејзината изјава, велејќи како таа не значи оти Грција признава дека Александар Македонски е дел од македонската историја, туку дека Скопје има право да прави што сака, а дали Атина ќе го прифати тоа или ќе протестира е друго прашање.

## ДА НЕ ЛЕТАМЕ ВО ОБЛАЦИ

И навистина нè треба многу да се "кочопериме" и да летаме во облаци со ваквите изјави. Да се потсетиме на инцидентот со картите од античката историја, кои беа отстранети од Министерството за одбрана, само за да не ги ири-

Сенатската одлука за вметнување на референцата ФИРОМ, покрај уставното име, доби потврда и во претставничкиот дом на американскиот Конгрес. Сепак, пред Нацрт-законот да отиде на потпис кај претседателот Буш, републиканецот Марк Судер и демократот Бил Пасквел Јуниор му пишаа на Буш дека не смее да дозволи промена на уставното име на Македонија. По интензивните лобирања на Обединетата македонска дијаспора во САД, американските конгресмени бараат САД да остане на своите принципиелни ставови затоа што Македонија е независна и суверена земја, а Југославија повеќе не постои.

Поддршка за името стигна и од хрватските и од босанските заедници во Америка.

"Република Македонија е силен сојузник на САД и употребата на референцата ФИРОМ може да го наруши ова пријателство и да влијае негативно на македонските трупи кои служат со нас", се вели во писмото на Националната федерација на хрватски Американци, до Комисијата за надворешна политика на Американскиот сенат.

Протести изразија и претставниците на босанската заедница во САД, кои сметаат дека внесувањето на овој акроним претставува навреда за македонската Влада и нација, која САД ја призна под уставното име во 2004 година.

# НАКВО КРСНО ИМЕ

ции за преименувањето на скопскиот аеродром во Александар Велики. Значи, не смееме да подлегнуваме на ваквите смирувачки изјави, зашто не знаеме што се крие зад нив. Без соодветно спротивставување на грчкото лоби, кое силно е развиено во светски рамки, постои ризик Македонија да ја изгуби позицијата која на планетарно ниво ја гради со години. По потегот на Американците во 2004 година да нè признаат под уставното име, работата треба да ја земеме во свои раце и да докажеме колку ни е важно името зошто ако една држава нема име тогаш таа воопшто и не може да биде држава.

Сепак, во отсуство на наша стратегија околу името, и "несмасната референца" како што таа беше и окфалификувана, новите кумови веќе почнаа да типуваат за поинакво крсно име на македонската држава.

"Поранешната југословенска република Македонија е земја кандидат за ЕУ и се надевам дека билатералниот проблем меѓу оваа земја и Грција набрзо ќе се реши, за да не треба веќе да го користиме ова несмасно име", истакна ев-

деновите се крена огромен прав кога грчкото лоби успеа да ја протне референцата ФИРОМ во најновата резолуција на Сенатот за поддршка на НАТО проширувањето. Имено, по интервенцијата на грчките лобисти комисијата прифатила, покрај името Македонија, во резолуцијата во заграда да стои референцата ФИРОМ. Македонските власти долго време коментираа дека иако во резолуцијата се користат две имиња, таа е потврда дека одиме по вистинскиот пат и дека САД не отстапуваат од својата стратегија за поддршка на потенцијалните членки. Подоцна, овој пораз премиерот Груевски го дефинираше како последица на активностите на грчкото лоби, но потенцира дека го цени фактот што Америка останува на ставот да не отстапува од уставното име на Македонија. И американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ изјави дека нема промена во ставот за името.

"Апсолутно нема промена во позицијата на САД кон Македонија. Го признаваме вашето уставно име и тоа нема да се промени. Резолуцијата на Сенатот е нешто за што сите во Македонија треба

Грците освен тоа што не ни ги сакаат името на државата и народот, не ни го сакаат и македонското млеко.

По тетовските и штипските производители на овчо млеко реагираат за стопирањето на извоз за Грција. Битолската млекарница во овој регион го намалила откупот на овчото млеко, а производителите веќе се соочуваат со вишок. Причината е откажана соработка од страна на грчки партнер. Од Млекарницата велат дека лани за Грција се извезло два милиона литри млеко, но не им е јасно зошто годинава јужниот сосед не го сака млекото.

името", изјави Митрева и посочи дека во ситуација кога Македонија е соочена со синхронизирани напади од дел од соседите за нацијата, јазикот и македонското малцинство, Владата е недозволиво пасивна.

Не остана покус ниту Груевски, па искиментира дека СДСМ сака да заработи ситни поени на сметка на националните интереси.

"Македонија е во добитна позиција,

# НÈ ЕВРОПЕИЗИРААТ, ЗА НИ ДА НÈ НАТОИЗИРААТ



**ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ, ДОРА БАКОЈАНИ, ВОДИ ОФАНЗИВНА АНТИМАКЕДОНСКА КАМПАЊА ВО САД**

рокомесарот за проширување, Оли Рен. Неговиот одговор следуваше по прашањето на еден европарламентарец, кој на шега рече дека би можело Македонија наместо да се нарекува ПЈРМ сега да се именува како "Идна Европска Република Македонија".

Всушност, кога станува збор за името,

да бидат среќни, бидејќи во неа се вели дека Македонија треба да влезе во НАТО, а тоа е позитивна порака", изјави Миловановиќ и додаде: "Ако членовите на Конгресот и на Сенатот велат дека треба да влезете во НАТО, тоа е добро, бидејќи токму тие на крај ќе гласаат за вашиот прием".

Сепак, шефот на државата, Бранко Црвенковски, повикува на засилено лобирање и придобивање членови на Конгресот за да ѝ се парира на Грција.

## КРИТИКИ

Практиката се повторува. Наместо власта и опозицијата да поведат заедничка офанзива против грчкото лоби, критики веднаш пристигнаа на адреса на премиерот.

Според поранешната министерка за надворешни работи, Илинка Митрева, Груевски го понижил македонското достоинство најавувајќи дека излезот од ситуацијата би можел да биде трговија со уставното име.

"Никола Груевски понуди капитулација и на државата и на македонскиот народ, затоа што споредувајќи ја Македонија со глушец, притиснат во кош, без излез, тој го понижил македонското достоинство и се откажа од битката за

додека Грција разбира дека ќе ја изгуби битката за името. Работиме на сите страни и се надеваме дека како што времето ќе минува, така работите ќе одат во наша корист. Ние се бориме за една работа, се чини Грција однапред е свесна дека ќе го изгуби тој спор, а ние, пак, однапред сме свесни дека нема да го загубиме", изјави премиерот на македонската влада.

Во таа насока размислува и министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, кој тврди дека Македонија ја добива битката за името, а тоа се покажува со фактот дека уставното име ни го признале 114 земји.

"Прашањето за името не е за дневна политика, туку тоа е национално прашање. Во Грција тоа е прашање на денот и прашање на политичката елита или на Владата. Во Македонија тоа е прашање на историјата, на вечностиа и на националниот идентитет. Затоа нека бидат спокојни, никој во Македонија нема намера да отстапи од онаа наша позиција, а тоа е тоа што го имаме како уставно име да го промовираме и на меѓународно ниво", додаде Милошоски.

"Знам дека вие имате поинакво име за оваа земја, ние ја нарекуваме Македонија", изјави портпаролот на Стејт департментот, Шон Ме Кормак, обраќајќи им се на грчките новинари.